



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 631-19
за годината завршена на 31 декември 2022

со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063119, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2022, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Е contact@rsm.mkwww.rsm.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија – Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063119 заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2022 година.

Скопје, 31.05.2023

Овластен ревизор

Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Јаглика Јорданова Андријеска



RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во денари

Опис на позицијата	Образложение	Буџет 2022	Реализирано 2022	Реализирано 2021
Приходи	3.1.			
Трансфери и донации	3.1.1.	2.970.000	2.494.120	2.516.120
Вкупно приходи		2.970.000	2.494.120	2.516.120
Расходи	3.2.			
Тековни расходи				
Стоки и услуги	3.2.1.	896.000	84.316	22.000
Вкупно тековни расходи		896.000	84.316	22.000
Капитални расходи				
Капитални расходи	3.2.2.	2.074.000	2.039.966	-
Вкупно капитални расходи		2.074.000	2.039.966	-
Вкупно расходи		2.970.000	2.124.282	22.000
Остварен вишок на приходи		-	369.838	2.494.120
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи				
Нето вишок на приходи		-	369.838	2.494.120
Распоредување на вишокот на приходи				
Дел од нето вишокот на приходи за пренос во наредна година		-	369.838	2.494.120
Обврски за данок на добивка		-	-	-
Вкупно распоред на вишок на приходи		-	369.838	2.494.120

Скопје, 21.02.2023

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
буџетска контрола и плаќања
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор

Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образло жение	во денари	
		2022	2021
Актива			
Тековни средства	4.1.		
Парични средства	4.1.1.	369.838	2.494.120
Побарувања од купувачите во земјата	4.1.2.	9.341.850	9.341.850
Побарувања од вработените	4.1.3.	-	-
Активни временски разграничувања	4.1.4.	-	-
Вкупно тековни средства		9.711.688	11.835.970
Постојани средства	4.2.		
Нематеријални средства	4.2.1.	-	-
Материјални средства	4.2.2.	-	-
Вкупно постојани средства		-	-
Вкупна актива		9.711.688	11.835.970
Вонбилансна евиденција - актива		-	-
Пасива			
Тековни обврски	4.3.		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	-	-
Пасивни временски разграничувања	4.3.2.	9.711.688	11.835.970
Вкупно тековни обврски		9.711.688	11.835.970
Извори на средства	4.4.		
Извори на капитални средства		-	-
Ревалоризациона резерва		-	-
Вкупно извори на деловни средства		-	-
Вкупна пасива		9.711.688	11.835.970
Вонбилансна евиденција - пасива		-	-

Скопје, 21.02.2023

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
 буџетска контрола и плаќања
 Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор
 Максим Ацевски

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

Сметката број 020021504063119 е сметка на основниот буџет преку која Државниот завод за ревизија остварува приходи остварени од органи и е депонент на НБРСМ.

Состојбата на средствата на Сметка на основен буџет потекнува од минати години кога Државниот завод за ревизија, согласно утврдената постапка со Тарифата на Државниот завод за ревизија (објавена во Службен весник на РСМ број 30 од 19.04.2000 година), вршеше пресметка и фактурирање на надоместокот за извршена ревизија кај субјектите за кои Државниот завод за ревизија е надлежен за вршење ревизија согласно Законот за државната ревизија.

Со измените во Законот за државната ревизија (“Службен весник на РМ” број 66/10,145/10,158/11,12/14,43/14, 154/15,27/16,83/18 и „Службен весник на РСМ “ број 122/21), Тарифата е укината, со што престанува основот за пресметка и надомест за извршената ревизија кај ревидираните субјекти.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики се утврдени со „Основни сметководствени политики што се применуваат во изготвувањето на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија „ број 1701-844/2 од 31.12.2008 година и 01-852/1 од 21.11.2011 година.

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.1. Приходи

3.1.1. Трансфери и донации

Планирани средства за 2022 година за сметката 631 беа во вкупен износ од 2.970.000,00 денари, а реализацијата на приходите е во износ од 2.494.120,00 денари,

3.2. Тековни расходи

3.2.1. Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од приходи остварени од органи, согласно одредбите од Законот за буџетите, и тоа по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат патни расходи во земјата и странство,
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: водовод и канализација, централно греење, други трошоци за комуникација, горива и масла и регистрација на моторни возила,
- ситен инвентар, алат и други материјали за поправка, кои опфаќаат канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија, материјали за АОП, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат и други материјали за поправка,
- поправки и тековно одржување, кои опфаќаат расходите за поправки и одржување на службените возила, одржување на деловните простории, поправки и одржување на хардвер и софтвер и одржување на друга опрема,
- договорни услуги, кои опфаќаат расходи за банкарска провизија, осигурување на вработени (патничко осигурување), други образовни услуги, преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање и други договорни услуги,
- други тековни расходи кои ги опфаќаат членарините на меѓународните организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи.

Реализирани средства во 2021 година на оваа позиција има во вкупен износ од 22.000,00 денари кои се однесуваат за потрошена електрична енергија.

Опис	Буџет 2022	Реализирано 2022	Разлика Буџет/реализација 2022	Реализирано 2021
1	2	3	4	5
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	120.000	84.316	35.684	22.000
Поправки и тековно одржување	56.000		56.000	
Договорни услуги	720.000		720.000	
Вкупно:	896.000	84.316	811.684	22.000

3.2.2. Капитални расходи

На позицијата Капитални расходи планирани средства за 2022 година се 2.074.000,00 денари, а реализирани се средства во износ од 2.039.966,00 денари.

4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

4.1. Тековни средства

4.1.1. Парични средства

Позицијата парични средства на сметката 63119 за 2022 година е во износ од 369.838,00 денари и претставува непотрошено салдо на 31.12.2022 година кое е пренесено како вишок на приход во 2023 година (во 2021 година непотрошените средства на крајот на годината изнесувале 2.494.120,00 денари).

4.1.2. Побарувања од купувачите во земјата

Оваа позиција е проценета во износ од 9.341.850,00 денари (2021 година – 9.341.850,00 денари) и се состои од искажаната вредност на ненаплатените побарувања по основ на извршени ревизии и побарување од Буџетот на РСМ / УЈП за несоодветно наплатени средства по решение за присилна наплата.

Класификацијата на побарувањата од купувачи е претставена на следната табела:

Побарувања за кои се води судска постапка	3.341.850,00
Побарувања од УЈП	6.000.000,00
Вкупно:	9.341.850,00

Побарувања за кои се води судска постапка

Износот од 3.341.850,00 денари се однесува на ненаплатени побарувања од претходен период по основ на извршени ревизии од субјекти во јавниот сектор кои имале обврска да извршат надоместување на извршените ревизор денови за соодветната ревизија.

Побарувања од УЈП

Поради неисплатени плати за вработените во Државниот завод за ревизија за месец октомври 2019 година Управата за јавни приходи по службена должност донесува Решение за присилна наплата од парични средства бр. 27-177/МПИН-3 од 03.12.2019 година на износ од 6.299.156 денари, со што наместо од сметката за основен буџет (637) се врши извршување на наведеното решение од сметката на основен буџет – сопствени приходи (631) во износ од 6.000.000 денари. Со ваквиот начин на постапување во најголем дел платата за месец октомври 2019 година за вработените во Државниот завод за ревизија е исплатена од сметката 631. Ваквиот начин на постапување не е во согласност со одредбите на дел III. Извршување на налози од сметките на Трезорската сметка / Извршување на налозите од сметките на Буџетот на Република Македонија точка 7 и 8 од Упатството за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка или здравствената

сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка или здравствената трезорска сметка („Службен весник на Република Македонија“ број 171/2010).

Поради тоа Државниот завод за ревизија со писмо број 08-675/1 од 20.12.2019 година поднесува „Барање за поврат на средства / погрешно наплатени средства“ до Управата за јавни приходи Регионална дирекција – Скопје. По наведеното барање Управата за јавни приходи Регионална дирекција – Скопје на ден 24.12.2019 година донесува Решение под број 27 – 177/МПИН-А-4 со кое се врши исправка во „Решението за присилна наплата од парични средства бр. 27-177/МПИН-3 од 03.12.2019 година“, со што се наведува точниот назив на сметката од која требало да се изврши присилната наплата на име плата за месец октомври 2019 година. Наведеното Решение преку Народна Банка на Република Северна Македонија е проследено до Министерството за финансии за поврат на наведените средства во износ од 6.000.000,00 денари, но истите не се вратени до 31.12.2022 година.

4.1.3. Побарувања од вработените

Оваа позиција во 2022 година нема вредност (2021 година: нема вредност).

4.1.4. Активни временски разграничувања

Позицијата Активни временски разграничувања со состојба на 31.12.2022 година нема вредност (2021 година – нема вредност).

4.2. Постојани средства

4.2.1. Нематеријални средства

Оваа позиција нема вредност на 31.12.2022 година (2021 година – нема вредност).

4.2.2. Материјални средства

Оваа позиција нема вредност на 31.12.2022 година (2021 година – нема вредност).

Пасива

4.3. Тековни обврски

4.3.1. Краткорочни обврски спрема добавувачи

Краткорочните обврски кон добавувачите со состојба на 31.12.2022 година немаат вредност (2021 година – нема вредност).

4.3.2. Пасивни временски разграничувања

Позицијата пасивни временски разграничувања е проценета во износ од 9.711.688,00 денари (во 2021 година оваа позиција изнесувала 11.835.970,00 денари) и се состои од балансирано состојби од активата и тоа:

- ненаплатени побарувања во износ од 9.341.850,00 денари,
- вишокот на приходи над расходи за 2022 година во износ од 369.838,00 денари.

4.4. Извори на средства

Позицијата Извори на средства на 31.12.2022 нема вредност.

Раководител на одделение за буџетска контрола и
плаќања



Данче Ангеловска



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 637-10
за годината завршена на 31 декември 2022
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063710, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2022, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063710 заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2022 година.

Скопје, 31.05.2023

Овластен ревизор

Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Јаглика Јорданова Андријеска



RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во денари

Опис на позицијата	Образлож ение	Реализирано		
		Буџет 2022	2022	Реализирано 2021
Приходи				
Трансфери и донации	3.1.	139.875.000	133.663.705	111.147.301
Вкупно приходи		139.875.000	133.663.705	111.147.301
Расходи				
Тековни расходи				
Плати, наемнини и надоместоци	3.2.1.	102.680.000	100.721.812	93.793.726
Стоки и услуги	3.2.2.	27.075.000	23.526.749	13.368.469
Разни трансфери	3.2.3.	1.580.000	1.303.105	291.580
Вкупно тековни расходи		131.335.000	125.551.666	107.453.775
Капитални расходи				
Капитални расходи	3.3.	8.540.000	8.112.039	3.693.526
Вкупно капитални расходи		8.540.000	8.112.039	3.693.526
Вкупно расходи		139.875.000	133.663.705	111.147.301
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување		-	-	-

Скопје, 21.02.2023

*Данче Ангеловска*Раководител на одделение за
буџетска контрола и плаќања
Данче Ангеловска*Максим Ацевски*

Главен државен ревизор

Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2022	2021
Актива			
Тековни средства	4.1.		
Побарувања од купувачи	4.1.1.	218.497	218.497
Побарувања од вработените	4.1.2.	223.301	74.137
Активни временски разграничувања	4.1.3.	14.219.873	9.472.618
Залихи	4.1.4.	1.694.777	1.625.110
Вкупно тековни средства		16.356.448	11.390.362
Постојани средства	4.2.		
Нематеријални средства	4.2.1.	9.054.927	8.549.427
Материјални средства	4.2.2.	440.110.900	367.019.426
Вкупно постојани средства		449.165.827	375.568.853
Вкупна актива		465.522.275	386.959.215
Вонбилансна актива		-	-
Пасива			
Тековни обврски	4.3.		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	1.301.645	1.163.527
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.2.	9.054.967	8.309.091
Пасивни временски разграничувања	4.3.3.	441.798	292.634
Вкупно тековни обврски		10.798.410	9.765.252
Долгорочни обврски	4.4.	3.863.261	-
Извори на средства	4.5.		
Извори на капитални средства		376.107.605	374.223.689
Ревалоризациона резерва		74.752.999	2.970.274
Вкупно извори на деловни средства		450.860.604	377.193.963
Вкупна пасива		465.522.275	386.959.215
Вонбилансна пасива		-	-

Скопје, 21.02.2023

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
 буџетска контрола и плаќања
 Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор

Максим Ацевски

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	во денари
			Вкупно
Состојба 01.01.2022 година	375.568.853	1.625.110	377.193.963
Зголемување по основ на:	87.659.610	1.047.216	88.706.826
Зголемување на вредноста (капитализација)	15.827.185	1.047.216	16.874.401
По попис 2022			-
Ревалоризација	71.832.425		71.832.425
Намалување по основ на:	14.062.636	977.549	15.040.185
Амортизација	13.706.444		13.706.444
Издатници		966.747	966.747
По попис 2022	306.492	10.802	317.294
Ревалоризација	49.700		49.700
Состојба 31.12.2022 година	449.165.827	1.694.777	450.860.604

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Основање и статус

Државниот завод за ревизија е независна Врховна ревизорска институција во Република Северна Македонија, основана со Закон донесен во 1997 година, со цел да се обезбеди правилно и ефикасно трошење на јавните средства како и навремено и објективно да го информира Собранието на РСМ, Владата на РСМ, другите носители на јавни функции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии.

Организацијата, надлежностите и работењето се утврдени со Законот за државна ревизија (“Службен весник на РМ” број 66/10,145/10,158/11,12/14,43/14, 154/15,27/16,83/18 и „Службен весник на РСМ “ број 122/21).

1.2. Дејност

Државниот завод за ревизија спроведува државна ревизија на Буџетот на Република Северна Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа, на буџетите на Фондовите, корисниците и единките корисници на средства од буџетите, јавните претпријатија, Народната банка на РСМ, правните лица во кои државата е доминантен акционер, политичките партии финансирани со средства од Буџетот, агенциите и други институции основани со закон, другите институции финансирани од јавни средства и корисниците на средства од Европската унија и други меѓународни институции.

Државниот завод за ревизија со Годишната програма за работа која ја донесува главниот државен ревизор го утврдува бројот на субјектите кои ќе бидат опфатени со државната ревизија како и видот на ревизиите кои ќе бидат спроведени.

Преку јасните и ефективни препораки ДЗР обезбедува поддршка на државните и другите институции во унапредување на управување со јавните средства и придонесува за поголема отчетност на трошењето на јавните средства -средствата на даночните обврзници, а со тоа и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на Република Северна Македонија преку испорака на услуги со почитување на принципите на сигурност во давањето на услугите, континуитет и квалитет на услугата, транспарентност, достапност и универзална услуга, заштита на корисниците и граѓаните.

ДЗР како независен надворешен ревизор, ревизијата ја врши во согласност со ревизорските стандарди на Меѓународната организација на врховни ревизорски институции (INTOSAI) применувајќи високи професионални квалификации и континуирана обука на вработените кои се основни вредности во нашата работа.

Независноста на институцијата е утврдена со Законот за државна ревизија, во кој се регулирани надлежностите на ДЗР, утврден е широк мандат во вршењето на ревизии на регуларност и на ревизии на успешност, со неограничен пристап до сите потребни информации, документација и евиденции за спроведување на државната ревизија.

1.3. Организациона поставеност

Со Правилникот за внатрешна организација на ДЗР заверен под број 01-803/1 од 28.08.2020 година и Правилникот за систематизација на работни места во Државен завод за ревизија (заверен со архивски број 01-803/1 од 28.08.2020 година и број 01-803/2 од 28.10.2020 година е уредена внатрешната организациска поставеност и работните места во Државниот завод за ревизија.

1.4. Раководење и управување

Со Државниот завод за ревизија раководи главен државен ревизор. Главен државен ревизор се избира со оглас. Главниот државен ревизор го претставува и застапува Државниот завод за ревизија.

Со Државниот завод за ревизија раководи и Заменик главен државен ревизор. Заменик на главниот државен ревизор го заменува главниот државен ревизор во негово отсуство .

Раководни структури во Државниот завод за ревизија се: Помошник на главниот државен ревизор и генерален секретар.

1.5. Финансиски податоци за субјектот

Средствата за работа, согласно законот, Државниот завод за ревизија ги остварува:

- од Буџетот на Република Северна Македонија - за ревизиите на Буџетот на Република Северна Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа, на буџетите на Фондовите, на корисниците и единките корисници на средства од буџетите; политичките партии финансирани со средства од буџетот; другите институции финансирани од јавни средства за ревизиите на правните лица во кои државата е доминантен акционер, на јавните претпријатија, на Народната банка на Република Северна Македонија, на агенции и други институции основани со закон.

Своето редовно работење во 2022 година, Државниот завод за ревизија го врши преку следните сметки:

Сметки	програма	Извори на средствата
020021504063710	20 државна ревизија	Редовна сметка - средства од буџетот на РСМ
020021504063119	20 државна ревизија	Средства на приходи остварени од органи
020021504078550	20 државна ревизија	Донаторска сметка –SAUDI FISP Донација од ВПИ Саудиска Арабија

1.6. Специфични податоци за субјектот

Седиштето на Државниот завод за ревизија е во Скопје, на улица „Павел Шатов“ број 2, Палата „Емануел Чучков“ .

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики се утврдени со „Основни сметководствени политики што се применуваат во изготвувањето на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија“ број 1701-844/2 од 31.12.2008 година како и 01-852/1 од 21.11.2011 година.

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.1. Трансфери и донации

Позицијата трансфери и донации обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија, за програма 20 - Државна ревизија, согласно одредбите од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009,95/2010,180/2011,171/2012,192/2015,167/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.151/2021) на раздел 02002 - Државен завод за ревизија е димензионирана во 2022 година во вкупен износ од 139.875.000,00 денари, а реализацијата е во вкупен износ од 133.663.705,00 денари (2021 година – 111.147.301,00 денари).

3.2. Тековни расходи

3.2.1. Плати, наемнини и надоместоци

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, за средствата кои се обезбедени од Буџетот, согласно одредбите од Законот за буџетите и тоа по следните основи:

- основни плати (функционери и други вработени,)
- персонален данок на доход од плата,
- придонеси од плати за Фонд за здравствено и пензиско осигурување,
- придонеси од плати за професионално заболување и вработување,
- придонеси за Агенција за вработување.

во денари

Опис	Буџет 2022	Реализирано 2022	Разлика Буџет/Реализација	Реализирано 2021
Основни плати, надоместоци и персонален данок на доход	72.245.000	71.285.658	959.342	66.471.855
Придонеси за социјално осигурување и вработување	28.235.000	27.688.754	546.246	25.833.971
Останати исплати-теренски додаток	2.200.000	1.747.400	452.600	1.487.900
Вкупно:	102.680.000	100.721.812	1.958.188	93.793.726

3.2.2. Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи, на сметката 637 за средствата кои се обезбедени од Буџетот, согласно одредбите од Законот за буџетите и тоа по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат патни расходи во земјата и странство;
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: расходи за електрична енергија, водовод и канализација, ѓубретарина, централно греење, течни горива, пошта, телефон и телефакс, како и расходи за горива и масла и регистрација на моторни возила;
- ситен инвентар, алат и други материјали за поправка, кои опфаќаат канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија, други административни материјали, материјали за АОП, ситен инвентар, алат и други материјали за поправка;
- поправки и тековно одржување, кои опфаќаат поправки и одржување на возила, одржување на згради, поправки и одржување на мебел, поправки и одржување на хардвер и софтвер и поправки и одржување на опрема;
- договорни услуги, кои опфаќаат банкарска провизија, осигурување на вработени, осигурување на моторни возила, преведувачи, услуги за копирање, печатење и издавање и други договорни услуги;
- други тековни расходи кои опфаќаат членарини за меѓународни организации, чланарини во домашни организации, расходи за репрезентација и други оперативни расходи.

во денари

Опис	Буџет 2022	Реализирано 2022	Разлика Буџет/Реализација	Реализирано 2021
Патни и дневни расходи	4.400.000	3.934.997	465.003	1.582.406
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.175.000	10.231.168	1.943.832	3.999.593
Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	1.285.000	1.282.988	2.012	1.141.447
Поправки и тековно одржување	2.700.000	2.441.787	258.213	3.016.487
Договорни услуги	3.700.000	3.637.639	62.361	2.418.036
Други тековни расходи	2.815.000	1.998.170	816.830	1.210.500
Вкупно:	27.075.000	23.526.749	3.548.251	13.368.469

3.2.3. Разни трансфери

На позицијата разни трансфери планирани средства за 2022 година се 1.580.000,00 денари а реализирани се средства во износ од 1.303.105,00 денари.

во денари

Назив	Буџет за 2022	Реализација за 2022	Разлика Буџет/Реализација	Реализација 2021
Трансфери	1.580.000	1.303.105	276.895	291.580
Вкупно	1.580.000	1.303.105	276.895	191.194

3.3. Капитални расходи

На позицијата Капитални расходи планирани средства за 2022 година се 8.540.000,00 денари, а реализирани се средства во износ од 8.112.039,00 денари.

во денари

Назив	Буџет за 2022	Реализација за 2022	Разлика Буџет/Реализација	Реализација за 2021
Купување на опрема и машини	2.000.000	1.934.220	65.780	2.162.705
Купување на канцелариски мебел	500.000	465.804	34.196	672.871
Вложување во нефинансиски средства	2.920.000	2.598.127	321.873	857.950
Набавка на возила	3.120.000	3.113.888	6.112	
Вкупно	8.540.000	8.112.039	427.961	3.693.526

4. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива

4.1. Тековни средства

4.1.1. Побарувања од купувачи

Оваа позиција во 2022 година изнесува 218.497,00 денари (2021 година – 218.497,00 денари).

4.1.2. Побарувања од вработените

Оваа позиција во 2022 година изнесува 223.301,00 денари (2021 година – 74.137,00 денари) и се однесуваат на исплатени аванси за службен пат на вработените и Виза картици.

4.1.3. Активни временски разграничувања

Оваа позиција е проценета во висина од 14.219.873,00 денари (2021 година – 9.472.618,00 денари) и се состои од вкalkулираните обврски кон добавувачите во износ од 5.164.906,00 денари, платите и други надоместоци за вработените за месец декември 2022 година во износ 8.956.367,00 денари како и обврски кон лица вработени по договор на дело во износ од 98.600,00 денари.

4.1.4. Залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар

Состојбата на позицијата на материјали, резервни делови и ситен инвентар на ден 31.12.2022 година е прикажана во следната табела:

во денари

Опис	31 декември 2022	31 декември 2021
Залиха на канцелариски материјали	1.692.516	1.607.577
Ситен инвентар на залиха	2.261	17.533
Вкупно	1.694.777	1.625.110

4.2. Постојани средства

4.2.1. Нематеријални средства

На оваа позиција се евидентирани компјутерските софтвери кои се со вкупна сегашна вредност од 9.054.927 денари.

4.2.2. Материјални средства

Вкупна вредност на материјалните средства за 2022 година изнесува 440.110.900,00 денари (во 2021 година изнесува 367.019.426,00 денари). Групата материјални средства ги опфаќа:

- зградата на ДЗР која е воведена во сметководствената евиденција во 2021 година согласно добиената процена на вредноста на недвижниот имот број СВ V 156/21 од страна на Бирото за судски вештачења (наш архивски број 01-1172/2 од 29.12.2021 година);
- патнички возила, компјутерска опрема, канцелариски мебел, опрема за ПТТ сообраќај;
- -книги во библиотека.

Стапките на амортизација на материјалните средства се дадени во следната табела:

Опис	Стапки во 2022 година
Градежни објекти	1 - 4%
Компјутери	20%
Возила	15%
Друга опрема и канцелариски мебел	12%
Опрема за ПТТ сообраќај	14%

Пасива

4.3. Тековни обврски

4.3.1. Краткорочни обврски спрема добавувачи

Оваа позиција е проценета во висина од 1.301.645,00 денари (2021 година – 1.163.527,00 денари), а се состои од обврски кон добавувачите за извршени набавки на стоки и услуги во земјата.

4.3.2. Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

Оваа позиција е проценета во висина од 9.054.967,00 денари (2021 година – 8.309.091 денари) по основ на пресметани надоместоци за лица договорно ангажирани и за пресметана неисплатена бруто плата на вработените за месец 12/2022 година.

4.3.3. Пасивни временски разграничувања

Оваа позиција за 2022 година е проценета во висина од 441.798,00 денари (292.634,00 денари - 2021 година) за вкалкулираните побарувања од плаќања од купувачи во земјата како и од вработените за виза картици искажани во активата на Билансот на состојба за истиот износ.


4.4. Долгорочни обврски

Вредноста на позицијата долгорочни обврски изнесува 3.863.261,00 денари која се однесува на набавка на 3 теренски возила по пат на финансиски лизинг.

4.5. Извори на средства

Вредноста на позицијата Извори на средства на ден 31.12.2022 година изнесува 450.860.604,00 денари (2021 година 377.193.963,00 денари). Промените на изворите на средства се прикажани во посебен преглед за движењето на капиталот.

Раководител на одделение за буџетска контрола и
плаќања



Данче Ангеловска



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за Сметка на буџет на донации - Проект од General Court of
Audit – Saudi FISP
за годината завршена на 31 декември 2022
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на буџет на донации Проект од General Court of Audit – Saudi FISP, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2022, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Е contact@rsm.mkwww.rsm.mk

или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија - Сметка на буџет на донации Проект од General Court of Audit – Saudi FISP заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2022 година.

Скопје, 31.05.2023

Овластен ревизор

Љубица Евтимовска Костовска



Друштво за ревизија

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Јаглика Јорданова Андријеска



Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Опис на позицијата	Образложе ние	Буџет 2022	Реализирано 2022	Реализирано 2021
Приходи				
Вкупно приходи		-	-	-
Расходи				
Вкупно расходи		-	-	-
Нереализирани средства од буџетот		-	-	-
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи - добивка пред оданочување				
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување				
		-	-	-

Скопје, 21.02.2023

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
буџетска контрола и плаќање
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор
Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Опис на позицијата	Образложение	во денари	
		2022	2021
Актива			
Вкупна актива		-	-
Пасива			
Вкупна пасива		-	-

Скопје, 21.02.2023

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
буџетска контрола и плаќање
Данче Ангеловска



Максим Ацевски

Главен државен ревизор

Максим Ацевски

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Воведување на Проектот

General Court of Audit – Saudi FISP во месец август 2022 година има објавено повик за прием на апликации за доделување на грант наменет за подобрување на отпорноста и континуитетот во работењето на Врховните ревизорски институции преку ИКТ решенија за време на Covid-19. Државниот завод за ревизија до General Court of Audit – Saudi FISP, достави барање / апликација за доделување на грант заведен под број 30-1237/1 од 15.08.2022 година, за набавка на 18 лаптоп компјутери и 2 дрона.

Од страна на General Court of Audit – Saudi FISP до Државниот завод за ревизија испратено е известување дека е одобрен грант во износ од 30.000 USD за поддршка на Државниот завод за ревизија за набавка на 18 лаптоп компјутери и 2 дрона, заведено под број 30-1237/2 од 05.12.2022 година. За таа намена доставено е барање за отворање на сметка на буџет на донација број 05-1237/3 од 07.12.2022 година по кое од Секторот за трезор е добиено известување број 05-1237/6 од 20.12.2022 година дека е постапено по истото, односно за предметната намена е отворена сметката 020021504078550 за реализација на грантот.

Во месец декември 2022 година отворена е сметка на буџет на донации број 0200215040 785 50 за реализација на грантот од General Court of Audit – Saudi FISP во износ од 30.000 долари наменет за набавка на информатичката опрема.

За 2022 година нема трансакции на оваа сметка од причини што средствата од одобрениот грант во износ од 30.000 USD се трансферирани во месец јануари 2023 година од ВПИ на Саудиска Арабија на отворената донаторска сметка на ДЗР.

Раководител на одделение за буџетска контрола и
плаќање



Данче Ангеловска